

Мајка Тереза е родена во Скопје, во 1910 година. На неполни 18 години заминала во Калкута, каде го основала редот Мисионери на љубовта и милосрдието и до упокојувањето во 1997 година им помагаше на болните и на сиромашните, оставајќи го својот аманет дека светот е гладен за леб, но уште повеќе за љубов. За својата хумана работа во 1979 година ја доби Нобеловата награда за мир. Во 2003 година папата Јован Павле Втори ја беатифицираше т.е. ја прогласи за блажена, што е чекор до прогласување за светица.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Во центарот на македонската метропола - Скопје официјално беше промовирана и осветена спомен-куќата посветена на хуманитската и нобеловката Мајка Тереза. Спомен-куќата е подигната на истото место каде што во минатото постоела католичката црква "Пресвето срце Исусово", во која била крстена најпознатата скопјанка, родена како Гонца Агнес Бојаџиу.

Куќата ќе биде храм на духовноста и на посетителите и туристите ќе им го раскажува животот на Мајка Тереза, која во овој град го поминала детството, во куќата на Никола Бојаџиу, на тогашната "Попкочина" улица. Ке има функција на меморијален центар со сакрален и световен карактер - сала и изложбен дел и простор за миси и духовни чествувања. Во спомен-куќата ќе бидат и дел од моштите на Мајка Тереза, кои се донесени со помош на Католичката црква во Скопје.

На промоцијата за животот и за делото на големата Мајка Тереза говорела претседателот на Владата, Никола Груевски, министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, бискупот скопски и апостолски егзарх во Македонија, монсињор Киро Стојанов, а пред присутните се обрати и духовниот татко на Мајка Тереза, д-р Лео Маасбург.

На свечениот чин премиерот Груевски кажа:

"Оваа спомен-куќа ќе претставува храм на духовноста, на хуманоста и милосрдието. Бележита на верата, надежта и љубовта, спомен-куќа која сведочи за духот на нејзината благородна личност и по-




ХРАМ НА ДУХ ХУМАНОСТА И



раките кои таа му ги испраќаше на човештвото. Спомен-куќата ќе биде синоним за препознатливост и гордост на главниот град Скопје, на Република Македонија и на сите граѓани кои живеат во неа. Паметникот како културно место ќе бранува и ќе инспирира со моќта на таа голема жена. Убеден сум дека токму такав ќе биде овој дом и неговата мисија - дом посветен на духот и мисијата на љубовта, како богатство и препознавање на делото на Мајка Тереза, што ќе претставува и нова понуда и покана за посета

на Скопје и на Македонија".

"На ова парче од библиска Македонија никогаш не му недостасувала верба во Бога. Целата македонска сага која со векови ја носиме на својот грб, македонската вистина која ни е вткаена во песните е дар кој низ сопственото искуство ни ги открива новите просторства на траекторијата која ја исцрпува дијалогот на цивилизациите врз мапата на човековото живеење. Дијалог одамна почнат, потврден низ делата на Филип и на Александар. Дијалог кој го одбележа



ОВНОСТА, НА МИЛОСРДИЕТО

многу доблесни личности, кои оставија траги во времето и на овој простор. Една од нив е и Гоце Делчев, кој на светот му порача да созрее на полето за културен натпревар, а не за војни, за да не постојат страдалници и болни, кои ќе ја параат душата на најревносна хуманистка од градот на Вардар, Мајка Тереза. Таа на светот на дело му ја покажа моќта на љубовта. И затоа токму овој спомен-дом е најубав дар за светот, посветен на малата жена со големо срце, која со своите дела во текот на животот стана светица. Со отворањето на портите на овој дом им посакуваме добредојде на сите добронамерници, кои во срцето ги носат атрибутите на Мајка Тереза", истакна министерката за култура Канческа-Милевска.

"Господ не сакаше ова место да остане пусто и празно, каде во минатото многумина наоѓаа духовна поткрепа, утеха, мир и спокојство. Токму на ова место врз многумина се излеа Божја милост, Божјата благодет преку светите тајни. Овој спомен-дом, кој ќе биде посветен во чест на Блажената Мајка Тереза, станува Божји и наш. Овде сите ние ќе бидеме браќа и сестри, учени и неучи, големи и мали, здрави и болни, богати и сиромашни. Сите ние околу Божјиот престол ќе бидеме едно, Божји деца", додаде Кирил Стојанов, бискуп скопски и апостолски егзарх во Македонија.

Специјално за настанот од Виена допатува и духовниот татко на Мајка Тереза, д-р Лео Маасбург. Во својот говор тој се потсети на првата средба со неа.

"Кога пред 20 години прв пат ја сретнав таа веќе беше нобеловка, но ги чистеше ноктите на едно хендикепирано дете. Ја прашав дали не може да работи нешто друго. Ми одговори: 'Јас не би можела да замислам ништо поважно од ова'", потенцираше д-р Маасбург.

Тој додаде дека поради својата богата традиција, луѓето во Македонија можат да ја разберат длабочината на нејзината посветеност.



Изградбата на спомен-куќата на Мајка Тереза е во рамките на 100-годишнината од нејзиното раѓање, кои ќе бидат одбележани идната година. Градењето почна во мај минатата година. Финансирана е со два милиона евра од Владата и реализирана од Министерството за култура. Архитект е

Вангел Божиновски, а изведувач на градежните работи е ГП "Гранит". Градбата зафаќа површина од 500 метри квадратни и уште толку се двор и мини плоштад, во кој е вклопена скулптурата на Мајка Тереза, која пред неколку години ја изваја академик Томе Серафимовски.